



ДЕН ЗА ПЕНЗИСКА СВЕСНОСТ 15-ТИ СЕПТЕМВРИ

Е - МАПАС
бр. 23
октомври 2017 година



Следете не и на:


[http://www.facebook.com/
MAPAS.MK](http://www.facebook.com/MAPAS.MK)



“Ти си одговорен за твојата финансиска едукација”
Robert Kiyosaki

“Образованието е предуслов за напредок, во секое општество, во секое семејство.”
Kofi Annani

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС), по повод одбележување на **Ден за пензиска свесност - 15-ти септември** организираше конференција пред претставници од државни институции, регулаторни тела и соработници. Конференцијата се одржа на 15.09.2017г. (петок) во Хотел “Континентал” – Скопје.



Целта за организирање на вакви настани е да се дискутира за теми од значаен карактер со цел да се извлечат корисни заклучоци и предлози за развој на пензиското осигурување како важна социјална и финансиска тема на секој граѓанин и воедно за значењето на пензиската свесност и информираноста на јавноста и членовите на пензиските фондови за пензиските заштеди.



За посигурни пензионерски денови

Во првиот дел од конференцијата најпрво се обрати претседателот на Советот на експерти на МАПАС, г-дин д-р Булент Дервиши.



Претседателот во своето обраќање истакна: ”Зад нас се многу активни и успешни години, но предизвикот за раст и за унапредување како на МАПАС, така и на системот на капитално финансирано пензиско осигурување и заштитата на интересите на членовите ќе не водат напред. МАПАС ќе продолжи и во иднина постојано да работи кон промоција на пензискиот систем и финансиска едукација за развивање на свеста на јавноста, ќе соработува со институциите вклучени во пензиското осигурување и релевантни институции од финансиската област во насока на остварување на својата мисија да ги заштити интересите на членовите на пензиските фондови и да го поттикне развојот на капитално финансираното пензиско осигурување заради посигурни пензионерски денови.”




Потоа Претседателот додаде: “Се уште постои голем простор за работа и за зголемување на информираноста на членовите за капитално финансирано пензиско осигурување, затоа ваквите настани се потребни за да се истакне и да се зголеми свесноста за важноста на финансиската писменост на јавноста, но таа цел не може да се постигне преку ноќ, туку тоа е долгорочен процес на едукација на повеќе нивоа. Би сакал да нагласам дека штедењето за пензија е штедење на долг рок (ако се има предвид дека едно лице работи 30 до 40 години), па така треба и да се ценат остварените резултати. Во секој случај, континуирано мораат да се следат состојбите во пензиската област и да се преземаат мерки за нејзино унапредување, со цел заштита на интересите на членовите и остварување сигурна пензија во текот на староста.”



Во првиот дел од конференцијата свое обраќање имаа и г-ѓа Мила Царовска – министер за труд и социјална политика и г-ѓа Анита Ангеловска Бежоска – советник на гувернерот на Народна Банка на Република Македонија.



Во вториот дел од конференцијата се одржа презентација на тема: *Информирање на јавноста за капитално финансирано пензиско осигурување*. Темата беше избрана во духот на настанот и со оглед на фактот дека пензиската едукација и финансиската едукација воопшто, се постојано актуелни теми на меѓународно ниво. Реалокацијата на ризиците и одговорностите од пензиските планови на поединецот во системите со приватно управувани средства наменети за пензија ја генерира потребата за информираност и едукација. Лоцираната потреба на членовите и јавноста да им се понудат информации кои ќе ги разберат повлекува потреба од поголема транспарентност и соодветна количина на квалитетни информации, податоци и совети. Значајноста на информираноста ќе се зголемува паралелно со “созревањето” на системот. Преку презентацијата беше потврдена потребата и значајноста на информираноста на јавноста за капитално финансираното пензиско осигурување, беа согледани преземените активности во изминатите години и беа потенцирани предизвиците со кои се соочува МАПАС и системот воопшто.



Настанот беше и медиумски покриен, од повеќе телевизии и портали. На самиот настан беа поделени најнови информативни – едукативни материјали подготвени од страна на МАПАС, кои се во насока на континуираните активности за финансиска едукација на населението.



НОВОСТИ

КАМПАЊА

“Погледни подалеку на penzija.mk”

Во месеците мај и јуни 2017 година беше спроведен првиот дел од маркетинг кампањата „Погледни подалеку на penzija.mk...“ на двете пензиски друштва по иницијатива на МАПАС.

Целта на носечката порака на кампањата е да се поттикнат граѓаните да мислат за својата иднина, а вклучително и за својата пензија. Медиа планот на маркетинг кампањата опфати рекламирање на: ТВ, радио, билборди, веб портали, социјални мрежи, ПР објави и сл.



МОЖЕБИ КЕ ГО
ПОБЕДАМ СТРАВОТ
ОД ЛЕТАЊЕ.



НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА

ШТО Е ТОА ПЕНЗИСКО ДРУШТВО?

Акционерско друштво кое управува со пензиски фондови, основано по претходно добиена дозвола од страна на МАПАС.

КОЛКУ ПЕНЗИСКИ ДРУШТВА ПОСТОЈАТ ВО МАКЕДОНИЈА?

Постојат две пензиски друштва кои управуваат со задолжителни и доброволни пензиски фондови и тоа:

НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје

веб страница: www.nlbnpf.com.mk

адреса: ул. Мајка Тереза бр. 1, Скопје

телефон: 02/5100 297

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

веб страница: www.kbprvo.com.mk

адреса: ул. Илинденска бр. 1, Скопје

телефон: 02/3243 777

НЕ ЗНАМ ДАЛИ СУМ ЧЛЕН ВО ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД? КАДЕ ДА СЕ ОБРАТАМ?

Обратете се во МАПАС - Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.

веб страница: www.mapas.mk

адреса: ул. Стив Наумов бр. 100, Скопје

телефон: 02/3224 229



Имате прашања или поплаки?

Јавете се во МАПАС или напишете порака на contact@mapas.mk



АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ (МАПАС)

Стив Наумов 100, 1000 Скопје, Република Македонија

Тел: (02) 3224 229; 3166 452

www.mapas.mk